

Службен весник

на Република Македонија

Број 1

5 јануари 2015, понеделник

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1. Одлука за отповикување и избор на член на Надзорниот одбор на Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковска ДООЕЛ Скопје.....	3	5. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за берзанско работење АГРО-БЕРЗА-Скопје	3
2. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за државни патишта.....	3	6. Решение за разрешување и именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со пасишта - Скопје	4
3. Решение за разрешување и именување членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“ - Скопје	3	7. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на ЈП за водостопанство „Лисиче“ - Велес	4
4. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на ЈП за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - П.О. Скопје	3	8. Решение за именување член на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој	4
		9. Решение за именување членови на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ за сместување на лица баратели на право на азил „Прифатен центар за баратели на азил“ - Скопје.....	4

	Стр.		Стр.
10. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје	4	20. Тарифник за дополнување на Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за супервизија на осигурување и роковите за уплата	23
11. Решение за разрешување и именување член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје	5	21. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	23
12. Решение за именување директор на Дирекцијата за радијациона сигурност.....	5	22. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	24
13. Решение за утврдување на листата со баратели за склучување на договор за финансиска поддршка	5	23. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	24
14. Правилник за формата, содржината и начинот на доставување на извештајот за видовите и количините на собраните, обновените и рециклираните средства за ладење (*)	5	24. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	25
15. Тарифник за висината на надоместокот за заверка на геодетските елаборати за извршени геодетски работи	7	25. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	25
16. Тарифник за изменување и дополнување на Тарифникот за висината на надоместокот за користење и увид на податоците од геодетско-катастарскиот информационален систем	8	26. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	26
17. Тарифник за висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти.....	8	27. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	26
18. Тарифник за висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности	8	28. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	27
19. Годишна програма за ажурирање податоци во катастарот на недвижности по службена должност за 2015 година.....	18	29. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	27
		30. Решение за стекнување на статус на повласте производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија	28
		31. Исправка од Фондот за здравствено осигурување на Македонија	28
		Огласен дел	1-36

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1.

Врз основа на член 215 став 1 алинеја 3 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014 и 138/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 декември 2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА, УПРАВУВАЊЕ И ИЗДАВАЊЕ НА ПОВЕКЕНАМЕНСКА САЛА БОРИС ТРАЈКОВСКИ ДООЕЛ СКОПЈЕ

1. Од должноста член на Надзорниот одбор на Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје, се отповикува Михајло Коштримовски, на негово барање.

2. За член на Надзорниот одбор на Друштво за изградба, управување и издавање на повеќенаменска сала Борис Трајковски ДООЕЛ Скопје, се избира Софка Кланцевска – Ѓурческа.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-11658/1
29 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

2.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 декември 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

1. Наташа Радеска-Крстевска се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за државни патишта, на нејзино барање.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за државни патишта се именува Мартина Антиќ.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-11649/1
29 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 декември 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ПОВЕКЕНАМЕНСКОТО ПОДРАЧЈЕ „ЈАСЕН“ – СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“ – Скопје се разрешуваат:

- Ангеле Спировски
- Александар Здравев.

2. За членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиското работење на Јавното претпријатие за управување и заштита на повеќенаменското подрачје „ЈАСЕН“ – Скопје се именуваат:

- Благојче Атанасоски
- Хермина Николовска.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-11652/1
29 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

4.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 декември 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИТЕ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ,“-П.О. СКОПЈЕ

1. Зоран Зашов се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ,“-П.О. Скопје.

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување со државните шуми „МАКЕДОНСКИ ШУМИ,“-П.О. Скопје се именува Богдан Богданов.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-11653/1
29 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

5.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 декември 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП
ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ АГРО - БЕРЗА -
СКОПЈЕ

1. Благоица Чучкова се разрешува од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за берзанско работење АГРО-БЕРЗА-Скопје.

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за берзанско работење АГРО-БЕРЗА-Скопје се именува Зоран Тошиќ.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-11654/1
29 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

6.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 декември 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ПАСИШТА - СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта - Скопје, се разрешуваат:

- Ронде Матевски
- Иван Соколов.

2. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта - Скопје се именуваат:

- Сашо Стефановски
- Стојан Давидовски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-11655/1
29 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

7.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 декември 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА ВОДОСТОПАНСТВО
„ЛИСИЧЕ“ – ВЕЛЕС

1. Венцислав Андовски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“ – Велес.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за водостопанство „Лисиче“ – Велес се именува Дарко Даев.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-11656/1
29 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

8.

Врз основа на член 29 став 2 и член 30 став 3 од Законот за иновациската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2013 и 137/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 декември 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР
НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ
РАЗВОЈ

1. За член на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој се именува Марија Апостолова Николовска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-11657/1
29 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

9.

Врз основа на член 100 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009, 36/2011, 51/2011, 166/2012, 15/2013, 79/2013, 164/2013, 187/2013, 38/2014, 44/2014, 116/2014 и 180/2014) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 декември 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ
ОДБОР ОД РЕДОТ НА СТРУЧНИТЕ РАБОТНИ-
ЦИ НА ЈУ ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ЛИЦА БАРАТЕ-
ЛИ НА ПРАВО НА АЗИЛ „ПРИФАТЕН ЦЕНТАР ЗА
БАРАТЕЛИ НА АЗИЛ“ - СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор од редот на стручните работници на ЈУ за сместување на лица баратели на право на азил „Прифатен центар за баратели на азил“ - Скопје, се именуваат:

- Зоран Апостоловски
- Славица Димовска.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-11659/1
29 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

10.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 декември 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – СКОПЈЕ

1. Од должноста член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје, се разрешува Маја Богдановска – Стојаноска.

2. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје, се именува Ристо Ставревски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-11662/1
29 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

11.

Врз основа на член 26 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/2010, 6/2012, 119/2013, 41/2014 и 138/2014), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 декември 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕР-
ИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВ-
НОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИН-
ФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ –
СКОПЈЕ

1. Од должноста член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје, се разрешува Исак Абази.

2. За член на Надзорниот одбор за контрола на материјално - финансиското работење на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура МАКЕДОНСКИ ЖЕЛЕЗНИЦИ – Скопје, се именува Методија Тошевски.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-11663/1
29 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

12.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 48/2002, 135/2007, 53/2011, 164/2013 и 43/2014), а во врска со член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 декември 2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА
ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ

1. За директор на Дирекцијата за радијациона сигурност се именува Нузи Шахин, досегашен директор на Дирекцијата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24-11664/1
29 декември 2014 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ
И ВРСКИ

13.

Врз основа на член 22 став 2 алинеа 1 од Уредбата за начинот, поблиските критериуми за доделување на финансиска поддршка на домашни и странски авиопревозници и потребната документација која треба да се достави од корисниците на финансиската поддршка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 176/14), министерот за транспорт и врски донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА СО БАРАТЕЛИ ЗА
СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИСКА
ПОДДРШКА

1. Со ова решение се утврдува листата на баратели за склучување на договор за финансиска поддршка и тоа:

- WizzAir Hungary Ltd со адреса: BUD International Airport, Building 221. H-1185, Budapest.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Весник на Република Македонија“.

Бр. 02-16755/11
31 декември 2014 година
Скопје

Министер,
Миле Јанакиески, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА
СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

14.

Врз основа на член 22-б став (11) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ број 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 и 42/14), министерот за животна средина и просторно планирање, донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА
ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ВИДОВИТЕ
И КОЛИЧИНИТЕ НА СОБРАНИТЕ, ОБНОВЕНИТЕ
И РЕЦИКЛИРАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЛАДЕЊЕ ()

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на доставување на извештајот за видовите и количините на собраниите, обновените и рециклираните средства за ладење.

Член 2

(1) Извештајот за видовите и количините на собраниите, обновените и рециклираните средства за ладење се изготвува во А4 формат на хартија во бела боја.

(2) Извештајот од ставот (1) на овој член ги содржи следните податоци:

- година за кој се известува;
- назив и седиште на правното лице/име и презиме на физичкото лице;

* Со овој правилник се врши усогласување со Регулатива (ЕК) број 1005/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 16 септември 2009 за супстанциите што ја осиромаштуваат озонската обвивка, CELEX бр.32009R1005

- назив на средства за ладење што се собираат;
- количини на собрани средства за ладење изразена во килограми;
- количини на обновени средства за ладење изразена во килограми;
- количини на рециклирани средства за ладење изразена во килограми;
- количини на создаден отпад изразена во килограми;
- место за печат;
- место и датум и
- одговорно лице и потпис.

(3) Формата и содржината на извештајот од ставот (1) на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Извештајот за видовите и количините на собраните, обновените и рециклираните средства за ладење се доставува во писмена и електронска форма.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-9610/7
24 декември 2014 година
Скопје

Министер
за животна средина
и просторно планирање,
Нурхан Изаири, с.р.

Прилог

Извештај за видовите и количините на собраните, обновените и рециклираните средства за ладење

Година за која се известува:				
Назив и седиште на правно лице/име и презиме на физичкото лице:				
Назив на средства за ладење што се собираат	Количини на собрани средства за ладење (кг)	Количини на обновени средства за ладење (кг)	Количини на рециклирани средства за ладење (кг)	Количини на создаден отпад (кг)
Место и датум			МП*	
Одговорно лице			Потпис	

*За трговски друштва не е задолжителна употреба на официјален печат согласно Законот за трговските друштва.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

15.

Врз основа на член 123 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14 и 115/14), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности на седницата одржана на 19.11.2014 година, донесе

ТАРИФНИК ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАВЕРКА НА ГЕОДЕТСКИТЕ ЕЛАБОРАТИ ЗА ИЗВРШЕНИ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ

Член 1

Со овој тарифник се пропишува висината на надоместокот за заверка на геодетските елаборати за извршени геодетски работи.

Член 2

За заверка на геодетските елаборати за извршени геодетски работи се наплаќа надоместок за:

Ред. број	Вид на геодетски елаборат	Висина на надоместок во денари
1	Геодетски елаборат за премер во функција на запишување на недвижности кои останале со незапишани права	100
2	Геодетски елаборат за премер во функција на одржување на катастарот на недвижностите	100
3	Геодетски елаборат за премер за ажурирање на податоците во функција на усогласување на податоците од катастарот на недвижности со фактичката состојба	100
4	Геодетски елаборат за премер на инфраструктурни објекти во функција на востановување на катастарот на инфраструктурни објекти	100
5	Геодетски елаборат за премер на инфраструктурни објекти во функција на одржување на катастарот на инфраструктурни објекти	100
6	Геодетски елаборат за нумерички податоци за реализација на урбанистички планови и урбанистичко – планска документација во постапките за формирање градежна парцела заради изградба на објект, за откуп/закуп на градежно земјиште, приватизација на градежно земјиште	100
7	Геодетски елаборат за решавање на имотно- правни односи на недвижностите во постапките пред надлежните судови, државните органи, јавните служби и органите на единиците локалната самоуправа и Град Скопје и пред други органи (експропријација, физичка делба, вештачења, обележување на проектирана градба, теренска идентификација со премерување на недвижноста, обележување и обновување граница на катастарска парцела)	100
8	Геодетски елаборат за утврдена фактичка состојба за легализација на бесправно изградени објекти и делови од објекти	100
9	Геодетски елаборат за утврдена фактичка состојба за легализација на инфраструктурни објекти	100
10	Геодетски елаборат за востановување закуп на земјоделско земјиште	100
11	Геодетски елаборат за концесија	100
12	Геодетски елаборат за промена на катастарска култура и класа на земјоделско земјиште	100
13	Геодетски елаборат за ажурирање на геодетски подлоги	100
14	Геодетски елаборат за основни геодетски работи	100
15	Геодетски елаборат за консолидација на земјоделско земјиште	100
16	Геодетски елаборат за промена на податоци за улици и куќни броеви во Графичкиот регистар за улици и куќни броеви	100

Член 3

За геодетските елаборати за кои со овој тарифник не е пропишана висина на надоместок за заверка, се наплаќа паушален надоместок во висина од 100 денари по геодетски елаборат.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој тарифник престанува да важи Тарифникот за висината на надоместокот за заверка на геодетски елаборати за извршени геодетски работи за посебни намени и за заверка на копии од катастарски план („Службен весник на Република Македонија“ број 153/09).

Член 5

Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласост од Владата на Република Македонија.

Бр. 01-19062/8
19 ноември 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.

16.

Врз основа на член 37 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

ТАРИФНИК

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ И УВИД НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОДЕТСКО-КАТАСТАРСКИОТ ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ

Член 1

Во Тарифникот за висината на надоместокот за користење и увид на податоците од Геодетско-катастарскиот информативен систем („Службен весник на Република Македонија“ број 116/14) во членот 17 по редниот број 1,2 се додаваат три нови редни броеви 1,3, 1,4, и 1,5 кои гласат:

1,3		3 месеци	19000
1,4	МАКРОС РТК	6 месеци	35000
1,5		1 минута	15

Редните броеви 1,3 и 1,4 стануваат редни броеви 1,6 и 1,7.

Член 2

Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 01-20897/1
26 ноември 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.

17.

Врз основа на член 181 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/13, 41/14 и 115/14), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности на седницата одржана 2014 година, донесе

ТАРИФНИК

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ИНФРАСТРУКТУРНИТЕ ОБЈЕКТИ ВО КАТАСТАРОТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

Член 1

Со овој тарифник се пропишува висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти во катастарот на инфраструктурни објекти.

Член 2

Висината на надоместокот за запишување на инфраструктурните објекти изнесува:

реден број	Вид на запишување	Единица мерка	Висина на надоместок во денари
1	Запишување/евидентирање на инфраструктурен објект (линиски)	1м ¹	1
2	Запишување/евидентирање на инфраструктурен објект (отворена површина)	1м ²	1
3	Запишување/евидентирање на инфраструктурен објект (волумен)	1м ³	10
4	Запишување/евидентирање на инфраструктурни објекти поставени на стопа	1м ¹	1000

Член 3

За запишувања на инфраструктурни објекти за кои со овој тарифник не е утврдена висината на надоместокот, ќе се плаќа паушален надоместок во висина од 1000 денари по еден правен основ.

Член 4

Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 01-19466/5
19 ноември 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.

18.

Врз основа на член 214 став (2) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2013, 41/2014 и 115/2014), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности, на седницата одржана на 19.11.2014 година, донесе

ТАРИФНИК

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ КОИ ОСТАНАЛЕ СО НЕЗАПИШАНИ ПРАВА И ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРОМЕНИ ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ И КАТАСТАРОТ НА ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ КАКО ДЕЛ ОД КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со овој тарифник се пропишува висината на надоместокот за запишување на недвижности кои останале со незапишани права и запишување на промени во катастарот на недвижности и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности.

Член 2

За запишување на недвижностите кои останале со незапишани права во катастарот на недвижности се наплаќа надоместок за:

реден број	Вид на запишување	Единица мерка	Висина на надоместок во денари
1	За запишување на катастарска парцела-до 1500 м ²	1 м ²	1
2	За запишување на катастарска парцела-од 1501 до 5000 м ²	10 м ²	5
3	За запишување на катастарска парцела од 5001 до 20000 м ²	100 м ²	25
4	За запишување на катастарска парцела над 20001 м ²	10 м ²	2
5	Запишување на внатрешна површина	1 м ²	10
6	За запишување на објекти со отворена површина од типот на отворени спортски игралишта, паркови, плоштади, паркиралишта, зеленила, градби за сепарација на материјал за производство на бетон, гаражни места, комуникациски гаражен простор, трибини и други објекти со отворена површина до 200м ²	1 м ²	10
7	За запишување на објекти со отворена површина од типот на отворени спортски игралишта, паркови, плоштади, паркиралишта, зеленила, градби за сепарација на материјал за производство на бетон, гаражни места, комуникациски гаражен простор, трибини и други објекти со отворена површина од 201 до 1000м ²	1 м ²	5
8	За запишување на објекти со отворена површина од типот на отворени спортски игралишта, паркови, плоштади, паркиралишта, зеленила, градби за сепарација на материјал за производство на бетон, гаражни места, комуникациски гаражен простор, трибини и други објекти со отворена површина над 1001 м ²	1 м ²	1
9	Запишување на објекти со волумен/зафатнина	1м ³	10

Член 3

За запишување промени во одржување на катастарот на недвижностите со геодетски елаборат, се наплаќа надоместок за:

реден број	Вид на запишување	Единица мерка	Висина на надоместок во денари
1	За физичка делба на катастарска парцела/ приватизација на дел од катастарска парцела	1 м ²	1
2	За експропријација на катастарски парцели	1 м ²	2
3	Физичка делба на зграда, посебен дел од зграда и други објекти	1 м ²	10
4	Спојување на катастарски парцели	1 м ²	1
5	запишување на промена на катастарска култура (врз основ на урбанистичко планска документација)	1 м ²	1
6	запишување на промена на катастарска култура (со Записник од агроном)	1 м ²	1
7	бришење на згради и други објекти	1 м ²	5
8	Запишување на внатрешна површина на новоизградени згради, надградби, доградба, легализација на згради и други објекти	1 м ²	10
9.	ажурирање на податоци за гранична линија и површина на катастарска парцела (со геодетски елаборат и изјава заверена на нотар), по пријава на странка	1 м ²	10
10.	ажурирање на внатрешна површина/волумен на згради, посебни и заеднички делови од згради и други објекти, по пријава на странка	1 м ²	50
		1 м ³	50

Член 4

За запишување промени во одржување на катастарот на недвижностите без геодетски елаборат, се наплаќа надоместок за:

реден број	Вид на запишување	Единица мерка	Висина на надоместок во денари
1	Запишување промени на носител на правото и видот на правото	По пријава	300
2	Промена на лични и адресни податоци	По пријава	300
3	Запишување- Прибележување на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување на факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За запишување на катастарска парцела- до 1500 м ²	10м ²	5
4	Запишување- Прибележување на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување на факти чие запишување е уредено Законот за катастар на недвижности и друг закон. За запишување на катастарска парцела-од 1501 до 5000 м ²	100 м ²	25
5	Запишување- Прибележување на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување на факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За запишување на катастарска парцела од 5001 до 20000 м ²	1000 м ²	125
6	Запишување- Прибележување на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување на факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За запишување на катастарска парцела над 20001 м ²	10 м ²	1

7	Запишување- Прибележување на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување на факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. Запишување на внатрешна површина	1 м ²	5
8	Бришење на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување на факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За бришење на катастарска парцела- до 1500 м2	10 м ²	5
9	Бришење на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување на факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За бришење на катастарска парцела-од 1501 до 5000 м2	100 м ²	25
10	Бришење на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување на факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За бришење на катастарска парцела од 5001 до 20000 м2	1000 м ²	125
11	Бришење на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување на факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. За бришење на катастарска парцела над 20001 м2	10 м ²	1

12	Бришење на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување на факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон. Бришење на внатрешна површина	1 м ²	5
13	Предбележување како условно запишување на катастарска парцела- до 1500 м ²	10 м ²	3
14	Предбележување како условно запишување на катастарска парцела-од 1501 до 5000 м ²	1000 м ²	125
15	Предбележување како условно запишување на катастарска парцела од 5001 до 20000 м ²	10000 м ²	625
16	Предбележување како условно запишување на катастарска парцела над 20001 м ²	10 м ²	1
17	Предбележување како условно запишување на внатрешна површина на внатрешна површина	10 м ²	25
18	Бришење на извршеното предбележување како условно запишување на катастарска парцела- до 1500 м ²	10 м ²	5
19	Бришење на извршеното предбележување како условно запишување на катастарска парцела-од 1501 до 5000 м ²	100 м ²	25
20	Бришење на извршеното предбележување како условно запишување на катастарска парцела од 5001 до 20000 м ²	1000 м ²	125
21	Бришење на извршеното предбележување како условно запишување на катастарска парцела над 20001 м ²	10 м ²	1
22	Бришење на извршеното предбележување како условно запишување на внатрешна површина	1 м ²	5
23	Запишување на право на хипотека	вредност на хипотека	0.1%
24	Измени/дополнување/Бришење на право на хипотека	вредност на хипотека	0.05%
25	Запишување на предходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на катастарска парцела- до 1500 м ²	10 м ²	5

26	Запишување на предходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на катастарска парцела-од 1501 до 5000 м ²	100 м ²	25
27	Запишување на предходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на катастарска парцела од 5001 до 20000 м ²	1000 м ²	125
28	Запишување на предходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на катастарска парцела над 20001 м ²	10 м ²	1
29	Запишување на предходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на внатрешна површина	1 м ²	5
30	Запишување на право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела- до 1500 м ²	10 м ²	5
31	Запишување на право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела-од 1501 до 5000 м ²	100 м ²	25
32	Запишување на право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела од 5001 до 20000 м ²	1000 м ²	125
33	Запишување на право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела над 20001 м ²	10 м ²	1
34	Запишување на право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште и објекти за внатрешна површина	1 м ²	5
35	Прибележување на налог за извршување на катастарска парцела- до 1500 м ²	10 м ²	5
36	Прибележување на налог за извршување на катастарска парцела-од 1501 до 5000 м ²	100 м ²	25
37	Прибележување на налог за извршување на катастарска парцела од 5001 до 20000 м ²	1000 м ²	125
38	Прибележување на налог за извршување на катастарска парцела над 20001 м ²	10 м ²	1
39	Прибележување на налог за извршување на внатрешна површина	1 м ²	5
40	Бришење на времени мерки забрани и ограничувања на катастарска парцела- до 1500 м ²	10 м ²	5

41	Бришење на времени мерки забрани и ограничувања на катастарска парцела-од 1501 до 5000 м ²	100 м ²	25
42	Бришење на времени мерки забрани и ограничувања на катастарска парцела од 5001 до 20000 м ²	1000 м ²	125
43	Бришење на времени мерки забрани и ограничувања на катастарска парцела над 20001 м ²	10 м ²	1
44	Бришење на времени мерки забрани и ограничувања на внатрешна површина	1 м ²	5
45	Бришење на право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела- до 1500 м ²	10 м ²	5
46	Бришење на право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела-од 1501 до 5000 м ²	100 м ²	25
47	Бришење на право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела од 5001 до 20000 м ²	1000 м ²	125
48	Бришење на право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште на катастарска парцела над 20001 м ²	10 м ²	1
49	Бришење на право на службеност, право на реален товар и право на стварно правен долготраен закуп на градежно земјиште и објекти на внатрешна површина	1 м ²	5
50	Бришење на налози за извршување на катастарска парцела- до 1500 м ²	10 м ²	5
51	Бришење на налози за извршувањена катастарска парцела- од 1501 до 5000 м ²	100 м ²	25
52	Бришење на налози за извршување на катастарска парцела од 5001 до 20000 м ²	1000 м ²	125
53	Бришење на налози за извршување на катастарска парцела над 20001 м ²	10 м ²	1
54	Бришење на налози за извршување на внатрешна површина	1м ²	5
55	Предбележување на градба внатрешна/отворена површина (просек 150 м ²)	1м ²	5
56	Измени на предбележување во тек на градба внатрешна/отворена површина	1м ²	5

Член 5

За запишување на промени на инфраструктурни објекти во катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности, се наплаќа надоместок за:

реден број	Вид на запишување на промена на инфраструктурен објект	Единица мерка	Висина на надоместок во денари
1	Запишување на промена на податоци за инфраструктурни објекти во катастарски операт и во планот на инфраструктурни објекти	1м ¹	10
		1 м ²	1
		1м ³	10
2	Прибележување на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување на факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон и бришење на запишаните прибележувања	1м ¹	1
3	Прибележување на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување на факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон и бришење на запишаните прибележувања	10м ²	5
4	Прибележување на облигациони права (лизинг, договор за концесија, договор за закуп, договорно право на првенствено купување, договор за доживотна издршка, договор за дар во случај на смрт) и прибележување на факти чие запишување е уредено со Законот за катастар на недвижности и друг закон и бришење на запишаните прибележувања	1м ³	5
5	Запишување на право на хипотека на инфраструктурни објекти	вредност на хипотека	0.1%
6	Измени/дополнување/Бришење на право на хипотека на инфраструктурни објекти	вредност на хипотека	0.05%
7	Запишување/бришење на предходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на инфраструктурни објекти	10м ¹	5
8	Запишување/бришење на предходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на инфраструктурни објекти	100м ²	25

9	Запишување/бришење на предходни и времени мерки (забрани и ограничувања) на инфраструктурни објекти	10м ³	25
10	Запишување/бришење на право на службеност и право на реален товар на инфраструктурни објекти	10м ¹	5
11	Запишување/бришење на право на службеност и право на реален товар на инфраструктурни објекти	100м ²	25
12	Запишување/бришење на право на службеност и право на реален товар на инфраструктурни објекти	10м ³	25
13	Прибележување/бришење на налог за извршување на инфраструктурни објекти	вредност на налог	0.05%
14	Предбележување/бришење како условно запишување на инфраструктурни објекти	1м ¹	2
		1м ²	2
		1м ³	2
15	Предбележување/ измени на предбележување на инфраструктурни објекти во тек на градба	10м ¹	5
16	Предбележување/ измени на предбележување на инфраструктурни објекти во тек на градба	10м ²	5
17	Предбележување/ измени на предбележување на инфраструктурни објекти во тек на градба	1м ³	5
18	Запишување на промена на податоци во катастарски операт - промена на наслов , промена на податоци на носителот на правото, личните и адресните податоци во листот за предбележување на инфраструктурни објекти	по пријава	500

Член 6

За запишувања и промени во катастарот на недвижностите и катастарот на инфраструктурни објекти како дел од катастарот на недвижности, за кои со овој тарифник не е утврдена висината на надоместокот, ќе се плаќа паушален надоместок во висина од 1000 денари по еден правен основ.

Член 7

Со денот на влегување во сила на овој тарифник престанува да важи Тарифникот за висината на надоместокот за запишување во катастарот на недвижностите (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 153/09).

Член 8

Овој тарифник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 01-19061/10
19 ноември 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.

19.

Врз основа на член 211, став (6) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014 и 115/2014) Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности на седницата одржана на 05.12.2014 година, донесе

ГОДИШНА ПРОГРАМА**ЗА АЖУРИРАЊЕ ПОДАТОЦИ ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ ПО СЛУЖБЕНА ДОЛЖНОСТ
ЗА 2015 ГОДИНА**

I

Со оваа годишна програма, Агенцијата за катастар на недвижности има за цел во општините Берово, Велес, Гевгелија, Гостивар, Кавадарци, Кочани, Куманово, Македонски Брод, Неготино, Прилеп, Радовиш, Свети Николе, Струмица и Штип, да врши ажурирање на податоците во катастарот на недвижности по службена должност, преку вршење дополнителен премер и зголемување на процентот на запишани права во катастарот на недвижности, за катастарските општини кои пред влегувањето во сила на катастарот на недвижности биле со катастар на земјиште востановен врз основа на пописен катастар и за кои процентот на незапишани права при востановувањето на катастарот на недвижности е поголем од 20%.

II

Активностите сврзани со ажурирањето на податоците ќе се одвиваат согласно следната табела:

Подрачно одделение	Катастарска општина	Активност	Временска рамка	
			Почеток (месец/година)	Крај (месец/година)
Берово	Владимирово, Ратево, Русиново и Двориште	Запишување на правата на недвижностите по службена должност	Јануари 2015	Декември 2015
Велес	Ново Село, Плевење, Капиново, Дреново и Бистрица	Запишување на правата на недвижностите по службена должност	Јануари 2015	Декември 2015
	Извор, Оморани, Богомила, Горно Јаболчиште, Бистрица и Мелница	Информирање на месното население преку локални медиуми	Јануари 2015	Мај 2015
	Извор, Оморани, Богомила, Горно Јаболчиште, Бистрица и Мелница	Вршење увид и премер на самото место	Март 2015	Октомври 2015
	Извор, Оморани, Богомила, Горно Јаболчиште, Бистрица и Мелница	Запишување на правата на недвижностите по службена должност	Април 2015	Декември 2015
Гевгелија	Петрово, Габрово и Кованци	Информирање на месното население преку локални медиуми	Јануари 2015	Март 2015
	Петрово, Габрово и Кованци	Вршење увид и премер на самото место	Март 2015	Октомври 2015
	Петрово, Габрово и Кованци	Запишување на правата на недвижностите по службена должност	Април 2015	Декември 2015
Гостивар	Бољетин, Видуше, Жировница, Требиште, Србиново, Дебреше, Железна Река, Калиште и Дуф	Запишување на правата на недвижностите по службена должност	Јануари 2015	Декември 2015

	Сушица1 и Ново Село 1	Информирање на месното население преку локални медиуми	Јануари 2015	Март 2015
	Сушица и Ново Село 1	Вршење увид и премер на самото место	Март 2015	Октомври 2015
	Сушица1 и Ново Село 1	Запишување на правата на недвижностите по службена должност	Април 2015	Декември 2015
Кавадарци	Бохула, Галиште, Фариш и Драдња	Информирање на месното население преку локални медиуми	Јануари 2015	Март 2015
	Бохула, Галиште, Фариш и Драдња	Вршење увид и премер на самото место	Март 2015	Октомври 2015
	Бохула, Галиште, Фариш и Драдња	Запишување на правата на недвижностите по службена должност	Април 2015	Декември 2015
Кочани	Јастребник, Главовица, Пресека и Пашаџиково	Информирање на месното население преку локални медиуми	Јануари 2015	Мај 2015
	Јастребник, Главовица, Пресека и Пашаџиково	Вршење увид и премер на самото место	Март 2015	Октомври 2015
	Јастребник, Главовица, Пресека и Пашаџиково	Запишување на правата на недвижностите по службена должност	Април 2015	Декември 2015
Куманово	Малотино, Кокино, Брешко, Дејловце, Аљинце, Сопот и Алашевце	Запишување на правата на недвижностите по службена должност	Јануари 2015	Декември 2015
	Бељаковце, Цвиланце и Бајловце	Информирање на месното население преку локални медиуми	Јануари 2015	Март 2015
	Бељаковце, Цвиланце и Бајловце	Вршење увид и премер на самото место	Март 2015	Октомври 2015
	Бељаковце, Цвиланце и Бајловце	Запишување на правата на недвижностите по службена должност	Април 2015	Декември 2015
Македонски Брод	Ботушје, Инче, Локвица, Лупште, Манастирец, Црешново, Растеш и Битово	Информирање на месното население преку локални медиуми	Јануари 2015	Мај 2015

	Ботушје, Инче, Локвица, Лупште, Манастирец, Црешново, Растеш и Битово	Вршење увид и премер на самото место	Март 2015	Октомври 2015
	Ботушје, Инче, Локвица, Лупште, Манастирец, Црешново, Растеш и Битово	Запишување на правата на недвижностите по службена должност	Април 2015	Декември 2015
Неготино	Липа, Брусник, Иберли, Пештерница, Кошарка и Челевец	Информирање на месното население преку локални медиуми	Јануари 2015	Мај 2015
	Липа, Брусник, Иберли, Пештерница, Кошарка и Челевец	Вршење увид и премер на самото место	Март 2015	Октомври 2015
	Липа, Брусник, Иберли, Пештерница, Кошарка и Челевец	Запишување на правата на недвижностите по службена должност	Април 2015	Декември 2015
Прилеп	Голем Радобил и Мал Радобил	Информирање на месното население преку локални медиуми	Јануари 2015	Март 2015
	Голем Радобил и Мал Радобил	Вршење увид и премер на самото место	Март 2015	Октомври 2015
	Голем Радобил и Мал Радобил	Запишување на правата на недвижностите по службена должност	Април 2015	Декември 2015
Радовиш	Аликоч, Смиланци и Супугре	Информирање на месното население преку локални медиуми	Јануари 2015	Март 2015
	Аликоч, Смиланци и Супугре	Вршење увид и премер на самото место	Март 2015	Октомври 2015
	Аликоч, Смиланци и Супугре	Запишување на правата на недвижностите по службена должност	Април 2015	Декември 2015

Свети Николе	Аџибегово и Богословец	Информирање на месното население преку локални медиуми	Јануари 2015	Март 2015
	Аџибегово и Богословец	Вршење увид и премер на самото место	Март 2015	Октомври 2015
	Аџибегово и Богословец	Запишување на правата на недвижностите по службена должност	Април 2015	Декември 2015
Струмица	Нивичино и Кушкулија	Информирање на месното население преку локални медиуми	Јануари 2015	Март 2015
	Нивичино и Кушкулија	Вршење увид и премер на самото место	Март 2015	Октомври 2015
	Нивичино и Кушкулија	Запишување на правата на недвижностите по службена должност	Април 2015	Декември 2015
Штип	Кучица и Парналија	Информирање на месното население преку локални медиуми	Јануари 2015	Март 2015
	Кучица и Парналија	Вршење увид и премер на самото место	Март 2015	Октомври 2015
	Кучица и Парналија	Запишување на правата на недвижностите по службена должност	Април 2015	Декември 2015

III

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 01-19888/11
декември 2014 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Анета Јорданова, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ

20.

Врз основа на членот 158-с точка 7) и членот 158-љ став (2) и (4) а во врска со членот 158-љ став (1) од Законот за супервизија на осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2002, 79/2007, 88/2008, 67/2010, 44/2011, 188/2013, 43/2014 и 112/2014), Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурување донесе

ТАРИФНИК

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ И ДАВАЧКИТЕ ШТО ГИ НАПЛАТУВА АГЕНЦИЈАТА ЗА СУПЕРВИЗИЈА НА ОСИГУРУВАЊЕ И РОКОВИТЕ ЗА УПЛАТА

Член 1

(1) Во Тарифникот за содржината и висината на надоместоците и давачките што ги наплатува Агенцијата за супервизија на осигурувањето и роковите за уплата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 147/09, 149/09, 154/09, 20/2012 и 130/2013 година), во членот 3, во Табелата, по тарифен број 4.6, во колоната „Тарифен број“ се додава нов тарифен број „4.7“, во истиот тарифен број во колоната „Вид на услуга/надоместок“ се додаваат зборовите „Надоместок за спроведување на обука и стручен испит за актуар“ и во колоната „Износ на надоместок во денари“ се додаваат зборовите „120.000“.

(2) По тарифен број 4.7, во колоната „Тарифен број“ се додава нов тарифен број „4.8“, во истиот тарифен број во колоната „Вид на услуга/надоместок“ се додаваат зборовите „Надоместок за спроведување на обука и стручен испит за вршење осигурително брокерски работи“ и во колоната „Износ на надоместок во денари“ се додаваат зборовите „14.000“.

(3) По тарифен број 4.8, во колоната „Тарифен број“ се додава нов тарифен број „4.9“, во истиот тарифен број во колоната „Вид на услуга/надоместок“ се додаваат зборовите „Надоместок за спроведување на обука и стручен испит за вршење работи на застапување во осигурување“ и во колоната „Износ на надоместок во денари“ се додаваат зборовите „7.000“.

(4) По тарифен број 4.9, во колоната „Тарифен број“ се додава нов тарифен број „4.10“, во истиот тарифен број во колоната „Вид на услуга/надоместок“ се додаваат зборовите „Надоместок за издавање согласност за вршење работи на застапување во осигурување од страна на банка“ и во колоната „Износ на надоместок во денари“ се додаваат зборовите „90.000“.

Член 2

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-804/8
25 декември 2014 година
Скопје

Совет на експерти
Претседател,
д-р **Климе Попоски**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

21.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 31.12.2014 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје, со седиште на ул. 11-ти Октомври бр.9, Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за ветерната електроцентрала „ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ БОГДАНЦИ“ со инсталирана моќност од 36.800 kW во прва фаза и со локација на КП бр.2717/6, 2717/7, м.в. Вончови Ермени 2739/28, 2739/29, 2739/30, 2739/31, 2739/32, 2739/33, 2739/34, 2739/35, 2739/36, 2739/37, 2739/38, м.в. Вончови ечмени, 2761/5, 2762/6, 2762/7, 2763/5, м.в. Врбот, 2781/4, 2782/4, м.в. Волкови ечмени, 2783/8, 2783/9, 2783/10, м.в. Ванчови ечмени, 2784/5, м.в. Волкови ечмени, 3014/10, 3014/11, 3014/12, 3014/13 и 3017/2, м.в. Козарник, К.О. Богданци вон град, Општина Богданци.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје, со седиште на ул. 11-ти Октомври бр.9, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-WT-175;

- назив на електроцентралата: ветерна електроцентрала „ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ БОГДАНЦИ“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.2717/6, 2717/7, м.в. Вончови Ермени 2739/28, 2739/29, 2739/30, 2739/31, 2739/32, 2739/33, 2739/34, 2739/35, 2739/36, 2739/37, 2739/38, м.в. Вончови ечмени, 2761/5, 2762/6, 2762/7, 2763/5, м.в. Врбот, 2781/4, 2782/4, м.в. Волкови ечмени, 2783/8, 2783/9, 2783/10, м.в. Ванчови ечмени, 2784/5, м.в. Волкови ечмени, 3014/10, 3014/11, 3014/12, 3014/13 и 3017/2, м.в. Козарник, К.О. Богданци вон град, Општина Богданци;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 36.800 kW - прва фаза;

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 100000000 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за ветерната електроцентрала „ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ БОГДАНЦИ“, УП1 бр.08-185/13 од 06.09.2013 година, односно се одобрува користење на повластена тарифа од 8,9 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-257/14
31 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

22.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР ЕНЕРГИИ СИСТЕМС ДООЕЛ Валандово, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 31.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР ЕНЕРГИИ СИСТЕМС ДООЕЛ Валандово, со седиште на ул. Никола Карев, бр.12, Валандово, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „СОЛАР ЕНЕРГИИ СИСТЕМС“ со инсталирана моќност од 962,36 kW и со локација на КП.бр.643/43, КО Рабовро, Општина Валандово.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР ЕНЕРГИИ СИСТЕМС ДООЕЛ Валандово, со седиште на ул. Никола Карев, бр.12, Валандово;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-134;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „СОЛАР ЕНЕРГИИ СИСТЕМС“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.643/43, КО Рабовро, Општина Валандово;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 962,36 kW (3928 панели со моќност на панел од 245);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.400.000 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „СОЛАР ЕНЕРГИИ СИСТЕМС“, УП1 бр. 08-184/12 од 14.06.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „СОЛАР ЕНЕРГИИ СИСТЕМС“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-263/14
31 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

23.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Валандово, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 31.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Валандово, со седиште на ул. 29-ти Ноември, бр.7, Валандово, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од фотонапонската електроцентрала „СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ“ со инсталирана моќност од 926,10 kW и со локација на КП.бр.643/16, КО Рабовро, Општина Валандово.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Валандово, со седиште на ул. 29-ти Ноември, бр. 7, Валандово;

- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-PV-135;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.643/16, КО Рабовро, Општина Валандово;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 926,10 kW (3780 панели со моќност на панел од 245);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.340.000 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ“, УП1 бр. 08-185/12 од 14.06.2013 година, односно во зависност од инсталираната моќност и локацијата на фотонапонската електроцентрала „СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ“ се одобрува користење на повластена тарифа од 12 €/kWh;

- период на користење на повластената тарифа: 15 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-265/14
31 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

24.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 31.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштво за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Ацо Шопов бр.80 Скопје, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од за хидроелектроцентралата МХЕЦ „БИСТРИЦА 99“ со инсталирана моќност од 3280 kW и со локација на КП.бр. 299/4, 299/5, КП.бр. 388/4, 388/5 и КП.бр.3915/4 КО Теарце, Општина Теарце.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Ацо Шопов бр.80 Скопје;
- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-SH-62;
- назив на електроцентралата: МХЕЦ „БИСТРИЦА 99“;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр. 299/4, 299/5, КП.бр. 388/4, 388/5 и КП.бр.3915/4 КО Теарце, Општина Теарце;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 3280 kW (една генераторска единица со моќност од 3280 kW);
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 9.991.792 kWh;
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕЦ „БИСТРИЦА 99“, УП1 бр.08-249/12 од 25.03.2013 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластените тарифи: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-275/14
31 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

25.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Јавното претпријатие „СТРЕЖЕВО“ Битола, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 31.12.2014 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Јавното претпријатие „СТРЕЖЕВО“ Битола, со седиште на бул. 1 - ви Мај бб, Битола, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од за хидроелектроцентралата МХЕЦ „Експлоатационен минимум“ со инсталирана моќност од 320 kW и со локација на КП.бр. 1083/4, КО Црноец, Општина Битола.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Јавно претпријатие „СТРЕЖЕВО“ Битола, со седиште на бул. 1 - ви Мај бб, Битола;
- единствен регистарски број на електроцентралата: РР-SH-116;
- назив на електроцентралата: МХЕЦ „Експлоатационен минимум“;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр. 1083/4, КО Црноец, Општина Битола;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 320 kW (една генераторска единица со моќност од 320 kW);
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 2.024.247 kWh;
- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕЦ „Експлоатационен минимум“, УП1 бр. 08-37/13 од 11.06.2013 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластените тарифи: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-289/14
31 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

26.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 31.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Акционерското друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје, со седиште на ул. 11-ти Октомври бр.9, Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за ветерната електроцентрала „ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ БОГДАНЦИ“ со инсталирана моќност од 36.800 kW во прва фаза и со локација на КП бр.2717/6, 2717/7, м.в. Вончови Ермени 2739/28, 2739/29, 2739/30, 2739/31, 2739/32, 2739/33, 2739/34, 2739/35, 2739/36, 2739/37, 2739/38, м.в. Вончови ечмени, 2761/5, 2762/6, 2762/7, 2763/5, м.в. Врбот, 2781/4, 2782/4, м.в. Волкови ечмени, 2783/8, 2783/9, 2783/10, м.в. Ванчови ечмени, 2784/5, м.в. Волкови ечмени, 3014/10, 3014/11, 3014/12, 3014/13 и 3017/2, м.в. Козарник, К.О Богданци вон град, Општина Богданци.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Акционерско друштво за производство на електрична енергија ЕЛЕКТРАНИ НА МАКЕДОНИЈА во државна сопственост Скопје, со седиште на ул. 11-ти Октомври бр.9, Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-WT-175;

- назив на електроцентралата: ветерна електроцентрала „ПАРК НА ВЕТЕРНИ ЕЛЕКТРАНИ БОГДАНЦИ“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП бр.2717/6, 2717/7, м.в. Вончови Ермени 2739/28, 2739/29, 2739/30, 2739/31, 2739/32, 2739/33, 2739/34, 2739/35, 2739/36, 2739/37, 2739/38, м.в. Вончови ечмени, 2761/5, 2762/6, 2762/7, 2763/5, м.в. Врбот, 2781/4, 2782/4, м.в. Волкови ечмени, 2783/8, 2783/9, 2783/10, м.в. Ванчови ечмени, 2784/5, м.в. Волкови ечмени, 3014/10, 3014/11, 3014/12, 3014/13 и 3017/2, м.в. Козарник, К.О Богданци вон град, Општина Богданци;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 36.800 kW - прва фаза;

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 100000000 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 31.12.2034 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-256/14
31 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

27.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр.18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ Валаново, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 31.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ Валаново, со седиште на ул. Никола Карев, бр.12, Валаново, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС“ со инсталирана моќност од 962,36 kW и со локација на КП.бр.643/43, КО Раброво, Општина Валаново.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС ДООЕЛ Валаново, со седиште на ул. Никола Карев, бр.12, Валаново;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-134;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „СОЛАР ЕНЕРЏИ СИСТЕМС“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.643/43, КО Раброво, Општина Валаново;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 962,36 kW (3928 панели со моќност на панел од 245);
- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.400.000 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение: 31.12.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-262/14
31 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

28.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Валаново, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 31.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, трговија и услуги СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Валаново, со седиште на ул. 29-ти Ноември, бр. 7, Валаново, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за фотонапонската електроцентрала „СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ“ со инсталирана моќност од 926,10 kW и со локација на КП.бр.643/16, КО Раброво, Општина Валаново.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство, трговија и услуги СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Валаново, со седиште на ул. 29-ти Ноември, бр. 7, Валаново;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-PV-135;

- назив на електроцентралата: фотонапонска електроцентрала „СОЛАРНИ МАКЕДОНСКИ СИСТЕМИ“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.643/16, КО Раброво, Општина Валаново;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 926,10 kW (3780 панели со моќност на панел од 245);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 1.400.000 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 31.12.2029 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-264/14
31 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

29.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 31.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Ацо Шопов бр.80 Скопје, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентрала МХЕЦ „БИСТРИЦА 99“ со инсталирана моќност од 3280 kW и со локација на КП.бр. 299/4, 299/5, КП.бр. 388/4, 388/5 и КП.бр.3915/4 КО Теарце, Општина Теарце.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Друштво за производство, дистрибуција и трговија со електрична енергија СОЛ ХИДРОПАУЕР ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Ацо Шопов бр.80 Скопје;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-62;

- назив на електроцентралата: МХЕЦ „БИСТРИЦА 99“;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр. 299/4, 299/5, КП.бр. 388/4, 388/5 и КП.бр.3915/4 КО Теарце, Општина Теарце;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 3280 kW (една генераторска единица со моќност од 3280 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 9.991.792 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 31.12.2034 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-274/14
31 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

30.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14 и 151/14) и член 17 став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 18/12, 97/12 и 63/13), постапувајќи по барањето на Јавното претпријатие „СТРЕЖЕВО“ Битола, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 31.12.2014 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Јавното претпријатие „СТРЕЖЕВО“ Битола, со седиште на бул. 1 - ви Мај бб, Битола, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕЦ „Експлоатационен минимум“ со инсталирана моќност од 320 kW и со локација на КП.бр. 1083/4, КО Црноец, Општина Битола.

2. Податоци за носителот на ова решение:

- назив и седиште: Јавно претпријатие „СТРЕЖЕВО“ Битола, со седиште на бул. 1 - ви Мај бб, Битола;
- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-116;
- назив на електроцентралата: МХЕЦ „Експлоатационен минимум“;
- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр. 1083/4, КО Црноец, Општина Битола;
- инсталирана моќност на електроцентралата: 320 kW (една генераторска единица со моќност од 320 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 2.024.247 kWh;
- датум на престанок на важење на ова решение: 31.12.2034 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот од наредниот ден и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 08-288/14
31 декември 2014 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

31.

Во Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала, објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 189 од 22 декември 2014 година, забележани се технички грешки, поради што се објавува следната

ИСПРАВКА

Во член 9, во табелата кај шифрата на помагало „2608“ во колоната „помагалото го препишува“, по зборовите: „ортопед, физијатар“ треба да стои зборот „хирург“.

Во членот 10, наместо бројот „90100“ треба да стои бројот „91000“.

Во членот 10 во делот од табелата кај шифрите на помагала „810251“ и „810252“ во колоната „Рок на употреба во месеци според возраста“, наместо бројот „1“ треба да стои бројот „6“.

Од Фондот за здравствено осигурување
на Македонија



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. Ќ Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД Ќ Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2015001